

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 56

Год. LXV

Четврток, 30 април 2009

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
955. Одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија – Скопје.....	2	962. Решение за впишување на Здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	5
956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	2	963. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за забрана за собирање заради користење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки од родовите <i>morchella</i> , <i>verpa</i> и <i>ptichoverpa</i> .	6
957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	3	964. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 169/2008 од 15 април 2009 година.....	6
958. Одлука за престанување и за давање на времено користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце.....	3	965. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 180/2008 од 15 април 2009 година.....	7
959. Одлука за престанување и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	4	966. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 218/2008 од 22 април 2009 година.....	8
960. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	5	967. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	10
961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров, Скопје.....	5	968. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	10
		969. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	10
		970. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	10

	Стр.		Стр.
971. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11	977. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
972. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11	978. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
973. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11	979. Јавен оглас за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009/2010 година....	13
974. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	11	980. Програма за полагање приемен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009 година.....	14
975. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12	Огласен дел.....	1-60
976. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

955.

Врз основа на член 52, став 2, алинеја 6 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА АМБАСАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука дел од недвижна ствар со површина од 33 м² евидентирана во Поседовен лист бр. 12620, на Катастарска парцела 7687/1, Катастарска општина Битола, со адреса на ул. „Ленинова“ - Битола, се дава под закуп со услов за користење за изведување културни проекти од интерес за Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава во закуп на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје за период од 3 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро, пресметана во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија.

Член 3

Склучувањето договор за закуп на недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 на оваа одлука, да се изврши помеѓу Министерството за култура и Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1174/1
21 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

956.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува правото на користење на движните ствари, учебник од реномиран странски автор од областа на природните науки, во вкупна количина од 850 примероци од кои 500 примероци преведени на македонски јазик и 350 примероци на албански јазик и тоа:

Ред. бр.	Наслов и автор на учебникот	Назив на странската издавачка куќа	ISBN	Број на страни	Количина (тираж)
1	„The multicultural Riddle“ (Мултикултурна загатка)-Baumen Gerd	Routledge, New York	978-9989-187-64-3	168	850

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трајно користење без надоместок на Секретаријат за европски прашања.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменик-претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања со кој ќе се уредат правата и обврските за користењето на движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1414/1
7 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

957.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува правото на користење на движните ствари, учебник од реномиран странски автор од областа на природните науки, во вкупна количина од 850 примероци од кои 500 примероци преведени на македонски јазик и 350 примероци на албански јазик и тоа:

Ред. бр.	Наслов и Автор на учебникот	Назив на странската издавачка кука	ISBN	Број на страници	Количина (тираж)
1	„Running a museum – a practical handbook“ (Управување со музеј - практичен прирачник) од авторот Boylan, J.Patrichco	COM, Paris, 2004	978-9989-187-68-1	262	850

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трајно користење без надоместок на Секретаријатот за европски прашања.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, со кој ќе се уредат правата и обврските за користењето на движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1415/1
7 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

958.

Врз основа на член 20 став 1, а во врска со член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и бр.150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари – 5 (пет) објекти бр. 3, 4, 5, 6 и 7 на караулата Герман - с. Герман, Општина Ранковце, со вкупна површина од 373 м², лоцирани на КП.бр.4420 за КО Герман, евидентирани во Имотен лист бр.81, сопственост на Република Македонија.

Недвижните ствари од став 1 на овој член, сопственост на Република Македонија, се даваат на времено користење без надомест за период од 15 години на Општина Ранковце.

Член 2

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши комисијски во рок од 30 дена помеѓу Министерството за одбрана и Општината Ранковце.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1460/1
21 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

959.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари, книги/учебници на мајчин јазик од реномирани странски автори од областа на одбраната, и тоа:

РБ	Наслова на учебникот и авторот	Назив на странската издавачка кука	ISBN	Број на страници	Количина	CIP
1	“Attacking terrorism: Elements of a grand strategy” (“Напад на тероризмот: Елементи на грандиозна стратегија”) – Audrey Kurth Cronin and James M. Ludes	Georgetown University Press	978-9989-682-22-3	320	850	343.326
2	“Radar systems analysis and design using MATLAB” (“Радарски системски анализи со користење на MATLAB”) – Bassem R. Mahafza	Taylor & Francis Group, LLC	978-9989-682-24-7	638	850	621.396.96:00 4.42
3	“The revolution in strategic affairs” (“Револуција во стратешките работи”) – Lawrence Freedman	The international institute for strategic studies	978-9989-183-54-6	87	850	316.485.26 327.5
4	“Theory of international politics” (“Теорија на меѓународната политика”) – Kenneth N. Waltz	McGraw-Hill, Inc	978-9989-183-53-9	261	850	327.01
5	“Strategy in the contemporary world” (“Стратегија во современиот свет”) – John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray and Eliot Cohen	Oxford University Press	978-9989-682-25-4	392	850	355.43”19” (082)
6	“Non-State Threats and Future Wars” (“Не-државни закани и идни војни”) – Robert J. Bunker	Frank Cass & Co. Ltd	978-9989-682-26-1	208	850	355.43”19” (082) 355.013”19” (082)
7	“Modern navigation systems” (“Модерни навигациски системи”) – Esmat Bekir	World scientific publishing Co.Pte.Ltd.	978-608-210-018-0	230	850	629.072.1
8	“Modern missile guidance” (“Современо ракетно наведување”) – Rafael Yanushevsky	Taylor & Francis Group, LLC	978-9989-682-27-8	226	850	623.46 (075.8)

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за европски прашања.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со заменик-претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1637/1
21 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

960.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движните ствари два учебника на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на земјоделството во вкупна количина од 450 примероци, и тоа:

РБ	Наслов на учебникот и автор	Назив на странската издавачка кука	ISBN	Број на страници	Количина (тираж)	Инвентарен број
1	AGROECOSYSTEM SUSTAINABILITY Developing Practical Strategies (АГРОЕКОНОМСКА ОДРЖЛИВОСТ Развивање практични стратегии Stephen R. Glissman)	CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC	978-608-210-016-6	225	450	05-30/907 16.03.2009
2	ORGANIK FARM MANAGEMENT HANDBOOK (ПРИРАЧНИК ЗА РАКОВОДЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ФАРМИ ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО) Nic Lampkin, Mark Measures and Susanne Padel	Alberystwyth University and Organic Research Centre, Elm Farm, Newbury	978-608-210-027-2	327	450	05-30/1095 31.03.2009

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Секретаријатот за европски прашања без надомест.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1650/1
21 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

961.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана, му престанува користењето на наведените движни ствари – моторни возила и тоа:

Ред. Бр.	Регистарски број во АРМ	Марка	Тип	Број на мотор	Број на шасија	Година на производство
1	T26-107	TAM	T75 T5	22722	810006701	1981
2	T26-108	TAM	2001	52363	750007721	1975
3	T21-174	TAM	5000 Д	100218300	695130-118	1969
4	T26-134	TAM	2001	20004	6490209	1971
5	T21-232	TAM	4500 Д	непознат	040620433	1964

Движните ствари од став 1 на овој член, се даваат на трајно користење на Општината Ѓорче Петров, без надомест.

Член 2

Министерот за одбрана склучува договор со Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, за правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1687/1
21 април 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

962.

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани – „ХЕРА“ Асоцијација за здравствена едукација и истражување од Скопје, се уважува.

2. Здружението на граѓани – „ХЕРА“ Асоцијација за здравствена едукација и истражување со седиште во Скопје, на ул. „Коле Неделковски“, бр.50-1/24 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - „ХЕРА“ Асоцијација за здравствена едукација и истражување со седиште во Скопје, на ул. „Коле Неделковски“ бр. 50-1/24 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4975/3
28 април 2009 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

963.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА ЗАБРАНА ЗА СОБИРАЊЕ ЗАРАДИ КОРИСТЕЊЕ И ТРГОВИЈА НА АВТОХТОНИ САМОНИКНИ
ГАБИ-СМРЧКИ ОД РОДОВИТЕ
MORCHELLA, VERPA И PTICHOVERPA**

Член 1

Во Наредбата за забрана за собирање заради користење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки од родовите *Morchella*, *Verpa* и *Ptichoverpa* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/08), во членот 2 броевите „01.04.2009“, се заменуваат со броевите „31.08.2009“.

Член 2

Во членот 4, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а ќе се применува од 01.07.2009 година“.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3884/1
30 април 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
964.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 15 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 8 став 2 од Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.169/2008 од 18 февруари 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 8 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Законот со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 8 став 1 од Законот е предвидено органот кој постапува по претставките и предлозите не постапува по анонимна претставка, односно предлог, освен ако се работи за прашање од јавен интерес утврден со закон.

Според оспорениот став 2 од овој член од Законот, органот нема да постапува по претставки и предлози и кога претставката, односно предлогот е со навредлива содржина.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според членот 16 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Според членот 24 од Уставот, секој граѓанин има право да поднесува претставки до државните органи и други јавни служби и на нив да добие одговор.

Граѓанинот не може да биде повикан на одговорност, ниту да трпи штетни последици за ставовите изнесени во претставките, освен ако со нив не сторил кривично дело.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Законот за постапување по претставки и предлози, во членот 1 определил дека со овој закон се уредува постапувањето по претставките и предлозите поднесени до Претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, судовите, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и служби и други органи и организации што вршат јавни овластувања (во натамошниот текст: органи кои постапуваат по претставките и предлозите).

Според одредбите од Законот, секое физичко или правно лице може да биде подносител на претставка или предлог.

Во членот 3 став 2 од Законот, јасно е определено дека подносителот на претставката, односно предлогот не смее да биде повикан на одговорност, ниту да трпи какви било штетни последици поради поднесувањето на претставката, односно предлогот и изнесувањето на ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кривично дело.

Според Судот, имајќи ги предвид изнесените уставни и законски одредби, а поаѓајќи од содржината на оспорената одредба од членот 8 став 2 од Законот, произлегува дека наспроти правото определено со Уставот и Законот, граѓаните да поднесуваат претставки до државните органи и јавни служби и на нив да добиваат одговор, со оспорената одредба од Законот се дава право на органот да не постапува по претставките или предлозите кои имале навредлива содржина.

Анализирајќи ја оспорената одредба од Законот, произлегува дека одредбата дава право на органот слободно да цени што претставува навредлива, а што не е тоа, и во зависност од слободната проценка да не постапува по претставката односно да не дава одговор заради карактерот на содржината која ја оценил како навредлива надвор од постоењето на нормирани објективизирани критериуми за тоа и само во рамки на индивидуалните оценки на органот како го сфатил текстот на претставката. Со оглед на тоа, а имајќи предвид дека оспорената одредба е непрецизна, недоволно дефинирана и недоволно определлива се создава простор за арбитрерност и различно и неконзистентно постапување кон поднесените претставки и предлози, а со тоа граѓаните да добиваат или да не добиваат одговор врз основа на тоа што содржината или ставовите во претставката се сметаат за навредливи од страна на органот.

Имајќи ја предвид уставната позиција за слободите и правата на граѓаните која се однесува на слободата на уверувањата, мислата и јавното изразување на мислата и правото да се поднесуваат претставки и на нив да се добие одговор, а граѓанинот да не трпи штетни последици за ставовите освен ако со нив не сторил кривично дело, Судот утврди дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со наведените уставни определби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.169/2008
15 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

965.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 15 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 109 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со решение У.бр.180/2008 од 18 февруари 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 109 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и член 38 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека, според содржината на оспорениот член 109 (Обезбедување на универзална услуга за време на штрајк) од Законот, давателите и/или операторите на универзални услуги се должни да донесат одлука со која ќе одредат вработени кои за време на штрајк мораат да обезбедат непречено обезбедување на универзална услуга или исполнување на обврските на операторот согласно со членот 106 од овој закон.

5. Според членот 8 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Согласно членот 38 од Уставот, се гарантира правото на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата.

Оспорениот член 109 од Законот ја уредува должноста на давателите и операторите на универзални услуги да донесат одлука, односно подзаконски акт, со кој ќе одредат вработени кои за време на штрајк мораат да обезбедат непречено обезбедување на универзална услуга или исполнување на обврските на операторот. Донесувањето на ваква одлука, според оценка на Судот, остава простор за арбитрерност, бидејќи со законски определена должност за донесување на таква одлука се уредува самото право на штрајк со подзаконски акт, наместо со закон и со колективен договор како што бара членот 32 став 5 од Уставот. Ова уште повеќе ако се има предвид дека во оспорениот член 109 од Законот не е содржано поблиско упатување за тоа кои се и каде се содржани критериумите врз основа на кои ќе се определат вработените кои за време на штрајк ќе мораат да го обезбедат функционирањето на јавната комуникациска мрежа и давањето на јавната комуникациска услуга за време на воена и вонредна состојба.

Имајќи го предвид изнесеното Судот одлучи дека оспорениот член 109 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и член 38 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.180/2008
15 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

966.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 22 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 134-л од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007, 18/2008 и 88/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.218/2008 од 25 февруари 2009 година, по иницијатива на Валеријан Моневиќ од Скопје поведе постапка за оценување на уставноста на член 134-л од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеи 2, 6 и 7, член 30 став 3, член 55 став 3 и член 112 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 134-л од Законот е со наслов „Забрана за вршење на работи на застапување, посредување и продажба на полиси во станиците за технички преглед“ и гласи:

„Се забранува подготовка и склучување на договори за осигурување, посредување и застапување при склучување на договори за осигурување, како и каков било облик на рекламирање на друштва за осигурување во кругот на станиците за технички преглед на моторните возила.“

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уставот, владеењето на правото, правната заштита на сопственоста и слободата на пазарот и претприемништвото се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 30 став 3 од Уставот, никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Според членот 55 став 3 од Уставот, слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Според членот 112 став 1 од Уставот, Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Уставниот суд на Република Македонија со Одлука У.бр. 154/2007 од 16 јануари 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2008 од 17 јануари 2008 година), го укинал членот 134-з од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002 и 79/2007).

По повод вака донесената одлука законодавецот пристапил кон измени и дополнувања на Законот и наместо укинатата содржина на тогашниот член 134-з прашањето за вршење на работите поврзани со осигурувањето во станиците за технички преглед го уредил во сега оспорениот член 134-л од Законот и тоа на начин што изречно забранил во станиците за технички преглед да се вршат какви било активности поврзани со осигурувањето (подготовка и склучување на договори за осигурување, посредување и застапување при склучување на договори за осигурување, како и каков било облик на рекламирање на друштва за осигурување).

Според оценка на Судот, вака уредената проблематика во оспорената одредба, не е во согласност со изразените правни гледишта во постапката по предметот У.бр.154/2007. Имено, во таа постапка Судот, меѓу другото, изразил гледиште дека според уставно судската анализа на одредбите од оспорениот член 134-з од Законот законодавецот го лоцирал вршењето на две различни професионални дејности во еден објект кој е станица за вршење на технички преглед на возила, односно со закон се диктирало на две правни лица од кои едното врши застапување во осигурувањето, а другото врши технички преглед на возила да ги поврзат односите меѓу себе по сила на закон, во однос на објектот и просторот за работа и техничките услови за тоа. При тоа, со ставовите 3 и 4 на наведениот член од Законот, правата на друштвата за застапување во осигурувањето се ставале над правата на субјектите кои вршат технички преглед на возилата. Ова затоа што се пропишувало дека сопственикот или носителот на други стварни права врз станицата за технички преглед (што значи правното лице кое врши технички преглед), треба да биде должен еднакво на сите друштва за застапување во осигурувањето кои имаат дозвола од Агенцијата за вршење работа во станица за технички преглед, да им обезбеди економски и други услови за вршење работи на застапување во осигурувањето, во објектот и просторот наменет за технички преглед во станицата, а во спротивно Агенцијата да забрани во станицата за технички преглед да се врши дејност застапување во осигурувањето.

Според Судот не постоела уставна оправданост за нормирање на режимот на економското однесување на субјектите во правото како што тоа било уредено со наведените одредби од Законот. Ова затоа што со дикти-

рање на односи помеѓу субјектите од двете различни и независни професионални дејности со димензионирање на обврски какви законодавецот сметал дека треба да ги воспостави во работењето, спротивно на слободните економски односи во функционирањето на пазарот и претприемништвото, се доведувале во прашање остварувањето на слободата на пазарот и претприемништвото како темелна вредност на уставниот поредок, предвидена во членот 8 став 1 алинеја 7 од Уставот, и основите на економските односи утврдени во членот 55 од Уставот, со кои тие вредности се гарантираат, а слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Според Судот, одредбите од овие ставови на членот 134-з од Законот го пропишувале режимот на работењето на друштвата само за тие кои имале дозвола за застапување во осигурувањето во станиците за технички преглед. Меѓутоа, поаѓајќи од уставните норми кои ги гарантираат слободните економски односи се доведувала во прашање уставноста и на работењето на друштвата со посебното застапување во осигурувањето во објектите на станиците за технички преглед. Ова особено поради тоа што тоа работење на друштвата се темели на односи поврзани по сила на закон со меѓусебни обврски и права за исклучиво „технички услови за работа“ на различни правни субјекти (вршителите на технички преглед и вршителите на застапување во осигурувањето).

Со наведените одредби од членот 134-з од Законот, според мислењето на Судот, се доведувале во прашање уставните вредности во членот 8 став 1 алинеја 7 и членот 55 од Уставот. Овие технички услови, според Судот, правните лица требало меѓусебно да ги договорат, доколку сакаат во рамки на пазарот и претприемништвото слободно да се поврзуваат и остваруваат.

Од друга страна, членот 134-з од Законот не бил во согласност и со членот 30 од Уставот, според кој се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Судот утврдил дека со законската обврска предвидена во ставовите 3 и 4 од членот 134-з од Законот, сопственикот или носителот на стварни права врз станицата за технички преглед да обезбеди услови за работа на друштвата за застапување во осигурувањето во станицата за технички преглед, всушност се ограничувало слободното располагање на сопственикот со недвижноста во која врши технички преглед, во корист и за потребите на работењето на друштвата кои вршат застапување, спротивно на членот 30 од Уставот.

Притоа, сопственоста се ограничувала на начин и во форма која Законот не ја прецизирал, туку препуштил согласно ставот 9 од оспорениот член од Законот „Агенцијата за супервизија на осигурување да ги пропишува потребните технички, организациски и економски услови за вршење работи на застапување во осигурувањето од ставовите 1 и 3 на овој член“. Со

подзаконскиот акт на Агенцијата би се уредувале условите за работа потребни на едно правно лице, а како товар и како обврска тие услови требало да се овозможат од друго лице за да може во станицата да се врши друга дејност, односно да се врши застапување. Со ваквото законско овластување, според оценка на Судот, Агенцијата можела различно да ги димензионира условите по обем и во време кога таа ќе оцени дека има потреба да го менува својот акт.

Оттука, со одредбите од оспорениот член 134-з од Законот се повредувал и принципот на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Ова особено што со закон се препуштало на Агенцијата со подзаконски акт да го определува ограничувањето на сопственоста, што може само со закон да се ограничува и тоа кога се работи за јавен интерес утврден со закон, што во конкретниот случај не било тоа.

Врз основа на изнесеното гледиште на Судот во Одлуката У.бр.154/2007 од 16 јануари 2008 година, произлегува дека гледиштето на Судот не било насочено кон целосно забранување на активности поврзани со осигурувањето во станиците за технички преглед како што погрешно сметал законодавецот при креирањето на новиот, сега оспорен член 134-л од Законот. Напротив, Судот застанал на гледиште дека осигурителните друштва и станиците за технички преглед треба меѓусебно да ги договараат условите на заедничкото работење, доколку сакаат во рамки на пазарот и претприемништвото слободно да се поврзуваат, што не се обезбедува преку пропишаната забрана со оспорениот член 134-л од Законот.

Со новото уредување на наведената правна проблематика повторно се доведува во прашање слободата на пазарот и претприемништвото и правната заштита на сопственоста. Ова од причина што на осигурителните друштва им се налага почитување на принципот на екстериторијалност со забрана својата дејност да ја вршат во кругот на станиците за технички преглед, а на станиците за технички преглед им се забранува да стапат во било какви договорни односи со осигурителните друштва кои осигуруваат во врска со одговорност од употреба на моторни возила, што не е во духот на слободата на пазарните и економските односи во функционирањето на пазарот и претприемништвото. Од друга страна, на станиците за технички преглед, како можни сопственици на објектите, со ваквото уредување им се ограничува и правото на располагање со сопственоста, бидејќи врз основа на утврдената забрана не се во можност, евентуално, да ја издаваат својата недвижност за потребите на работењето на осигурителните друштва. Ваквото уредување, според оценка на Судот, преставува трајна забрана за создавање на деловни релации помеѓу наведените субјекти на пазарот и ограничување на сопственоста без постоење на јавен интерес утврден со закон, а при состојба кога не се доведени во прашање одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Конечно, заради погрешното толкување на гледиштата на Судот изразени во Одлуката У.бр.154/2007 од 16 јануари 2008 година, што во крајна линија резултирало со непочитување на конечната, извршна и интервентна одлука на Судот, во конкретниот случај, оспорениот член 134-л од Законот не е во согласност со членот 112 од Уставот.

Поаѓајќи од сето наведено Судот оцени дека оспориениот член 134-л од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 2, 6 и 7, член 30 став 3, член 55 став 3 и член 112 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Гзими Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 218/2008
27 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 967.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Гостивар 1 - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Гостивар 1, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6895/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

968.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Звечан – Општина Македонски Брод.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Звечан, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6896/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

969.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Горно Седларце – Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Горно Седларце, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6899/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

970.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Лисец – Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Лисец, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6900/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

971.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската Општина Милетино – Општина Брвеница.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Милетино, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6901/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

972.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската Општина Долно Палчиште – Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Долно Палчиште, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6902/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

973.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската Општина Горно Палчиште – Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Горно Палчиште, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6903/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

974.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската Општина Камене – Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Камењане, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6904/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

975.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Глози - Општина Теарце.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Глози, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6905/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

976.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Непроштено - Општина Теарце.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Непроштено, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6906/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

977.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Ларце – Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Ларце, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6907/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

978.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Добарце – Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Добарце, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6908/1
27 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

979.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 13/06) и членовите 64, 65, 66, 67 и 68 од Статутот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 99/06), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 27 април 2009 година донесе одлука за распишување на

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009/2010 ГОДИНА

I. Број на слободни места за судии и јавни обвинители во основните судови, односно основните јавни обвинителства

Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија огласува прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука, за **вкупно 17 (седумнаесет) места за судии и јавни обвинители**, врз основа на одлуките за бројот на слободни места за судии и јавни обвинители во основните судови, односно основните јавни обвинителства, донесени од страна Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители, согласно член 33, став 2 од Законот за Академија.

II. Основни судови и основни јавни обвинителства за кои се распишува јавниот оглас за прием на кандидати

Јавниот оглас се распишува за прием на кандидати за вкупно **10 (десет) слободни места за судии** во следниве основни судови:

Основен суд Скопје 1 Скопје
Основен суд Скопје 2 Скопје
Основен суд Велес
Основен суд Дебар
Основен суд Охрид
Основен суд Струга
Основен суд Тетово
Основен суд Штип

Јавниот оглас се распишува за прием на кандидати за вкупно **7 (седум) слободни места за јавни обвинители** во следниве основни јавни обвинителства:

Основно јавно обвинителство Велес
Основно јавно обвинителство Куманово
Основно јавно обвинителство Тетово
Основно јавно обвинителство Струмица
Основно јавно обвинителство Скопје
Основно јавно обвинителство Битола
Основно јавно обвинителство Штип

III. Услови за прием

Согласно член 34 од Законот за Академија, а во врска со член 4 став 1 од Правилникот за начинот и постапката за полагање и оценување на квалификацискиот тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 68/08), заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

1) општите услови за вработување утврдени со закон за засновање на работен однос во суд, односно во јавно обвинителство:

- да се државјани на Република Македонија,
- активно да го владеат македонскиот јазик

2) посебните услови:

- да имаат стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија или но-стрифицирана диплома од правен факултет во странство,
- да го познаваат англискиот или францускиот јазик,
- да имаат положено правосуден испит во Република Македонија и
- да имаат најмалку една година работно искуство на правни работи, од полагањето на правосудниот испит до денот на објавување на јавниот оглас за прием во Академијата.

IV. Содржина на пријавата и потребни документи

Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава на образец изготвен од Академијата, во која се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.

Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, на адреса булевар „Јане Сандански“ број 12, ламела 2, 1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот или да го извадат од интернет страницата на Академијата www.jpacademy.gov.mk.

Кон пријавата се приложуваат следниве документи во форма на копии заверени кај нотар:

- уверение за државјанство,
- уверение и диплома за завршен правен факултет,
- уверение за положен правосуден испит во Република Македонија,
- потврда за работно искуство со податок за должина на стажот, и

- уверение за познавање на англиски или француски јазик (уверение за положен меѓународен тест по англиски јазик, уверение од Правен факултет со оценка за положен испит по предметот англиски јазик, стекната диплома за завршен курс по англиски јазик во школа за странски јазици),

- уплатница за платени трошоци за тест и испит во износ од 1.000,00 денари на жиро сметка на Академијата.

V. Рок и начин на пријавување

Рокот за пријавување изнесува **15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на јавниот оглас во „Службен весник на Република Македонија“.**

Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Македонија“ се објавува и во „**Нова Македонија**“, „**Факти**“, на огласна табла на Академијата и на Интернет страницата на Академијата.

Образецот на пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги доставуваат **лично до лицето овластено за прием во Академијата во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот.**

Навременоста на доставувањето и потполноста на пријавите ги оценува Комисијата за квалификација и прием на кандидати.

Се напоменува дека неблагоприятните и нецелосните пријави нема да бидат земени во разгледување.

VI. Време и место на одржување на квалификацискиот тест

Квалификацискиот тест ќе се одржи најмалку 30 (триесет) дена од денот на објавување на овој јавен оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Денот, часот и местото на полагање на квалификацискиот тест ќе ги определи Комисијата за квалификација и прием на кандидати и ќе ги објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во најмалку два дневни весника, и тоа, во еден од весниците што се издава на македонски јазик и во еден од весниците што се издава на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

VII. Остварување на начелото на правична и соодветна застапеност на сите заедници во Република Македонија

При спроведувањето на приемниот испит за прием во Академијата за обука на судии и јавни обвинители, без да се нарушат критериумите предвидени со Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители, ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

* * *

Програмата за полагање на приемен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители, согласно која кандидатите можат да се подготвуваат за полагање на квалификацискиот тест и приемниот испит е

објавена во „Службен весник на Република Македонија“ и на Интернет страницата на Академијата заедно со јавниот оглас за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата во академската 2009/2010 година.

Бр. 02-264/5
27 април 2009 година
Скопје

Академија за обука на
судии и јавни обвинители
Претседател
на Управен одбор,
Абдулаким Салну, с.р.

980.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 7 од Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06) и член 94, став 1 од Статутот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/06), Управниот одбор, на седницата одржана на 27.4.2009 година, ја утврди следнава

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 2009 ГОДИНА

Согласно со членовите 63, 78 и 86 од Статутот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, со програмата за полагање на приемниот испит поблиску се уредени темите и областите, (имајќи ги предвид и најновите измени на законските текстови) од кои се изготвени прашањата за квалификацискиот тест и писмените и усните прашања од приемниот испит од следниве области: кривично право, граѓанско со трговско право, уставно право, управно право, меѓународно право, право на Европска унија и познавање на англискиот или францускиот јазик, по избор на кандидатот.

КАЗНЕНО ПРАВО

I. КАЗНЕНО ПРАВО - ОПШТ ДЕЛ

1. Општи одредби за кривичното дело и кривичната одговорност:

- а) Нужна одбрана;
- б) Крајна нужда;
- в) Пресметливост;
- г) Умисла;
- д) Небрежност;
- ѓ) Стварна заблуда;
- е) Правна заблуда.

2. Обид за кривично дело

3. Соучесништво во кривично дело:

- Соизвршителство;
- Поттикнување;
- Помагање.

4. Кривична одговорност на правното лице:

- Услови за кривична одговорност на правното лице.
- Казни спрема правните лица.

5. Казни:

- Цели на казнувањето;
- Видови казни:
- Затвор и извршување на казната затвор;
- Парична казна и извршување на паричната казна;
- Забрана за вршење професија, дејност или должност;
- Забрана за управување со моторно возило;
- Протерување странец од земјата.

6. Одмерување на казната

- Општи правила за одмерување на казната; Ублажување и граници на ублажување на казната;
- Ослободување од казна, општи и посебни основи за ослободување од казна;
- Стек на кривични дела;
- Продолжено кривично дело.

7. Алтернативни мерки:

- Цел на алтернативните мерки;
- Видови алтернативни мерки.

8. Конфискација на имот и имотна корист;

9. Одземање предмети;

10. Значење на изразите од Кривичниот законик.

II. КАЗНЕНО ПРАВО - ПОСЕБЕН ДЕЛ

- **Кривични дела против животот и телото** (Убиство- квалификувани и привилегирани облици на убиство);

- Семејното насилство како квалификуван облик од основните облици на **кривичните дела против животот и телото**;

- **Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот** (Мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување; Малтретирање во вршењето на службата; Спречување пристап до јавен информатички систем; Повреда на авторското право и сродните права);

- **Кривични дела против изборите и гласањето** (Поткуп при избори и гласање; Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања);

- **Кривични дела против работните односи** (Повреда на правата од работен однос; Повреда на правото од социјално осигурување);

- Гонење на сторителите на **кривичните дела против честа и угледот**;

- **Кривични дела против половата слобода и половиот морал** (Силување; Посредување во вршење проституција; Полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години);

- **Кривични дела против бракот, семејството и младината – општо**

- **Кривични дела против здравјето на луѓето** (Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори; Овозможување употреба на наркотични дроги);

- **Кривични дела против животната средина и природата - општо**

- **Кривични дела против имотот** (Кражба; Тешка кражба; Разбојништво; Разбојничка кражба; Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем; Правење и внесување компјутерски вируси; Компјутерска измама; Изнуда; Уцена, Бесправно градење, од измените на КЗ, „Сл. весник на РМ“ бр.7/2008);

- **Кривични дела против културното наследство и природните реткости – општо**;

- **Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството** (Перење пари и други приноси од казниво дело; Криумчарење; Царинска измама; Даночно затајување; Неовластена употреба на туѓа фирма; Неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер);

- **Кривични дела против државата** - казнување за подготвување и казнување за најтешки форми;

- **Кривични дела против службената должност** (Злоупотреба на службената положба и овластување; Примање поткуп; Давање поткуп; Прикривање на потеклото на несразмерно стекнат имот);

- **Кривични дела против правосудството** (Спречување на докажување; Незаконито влијание врз сведоци; Присилба спрема правосуден работник; Неизвршување судска одлука);

- **Кривични дела против правниот сообраќај** (посебни случаи на фалсификување исправа; Компјутерски фалсификат);

- **Кривични дела против јавниот ред** (Терористичка организација-член 394-а; Тероризам-член 394-б, Финансирање на тероризам - член 394-в од измените на КЗ, сл. весник на РМ, бр.7/2008, Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи);

- **Кривични дела против човечноста и меѓународното право** (Трговија со луѓе; Криумчарење мигранти; Трговија со малолетно лице, член 418-г од измените на КЗ, сл. весник на РМ, бр.7/2008);

ЛИТЕРАТУРА:

Законски текстови:

Кривичен законик на РМ („Службен весник на РМ“ бр.37/96); Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик на РМ („Службен весник на РМ“ бр.80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08 и 139/2008); Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на РМ“ бр.98/08);

III. КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

- Јавен обвинител - општи одредби за надлежноста на јавниот обвинител;

- Оштетениот како тужител и приватен тужител;

- Бранител;

- Имотно – правни барања и привремено обезбедување и одземање предмети или имот;

- Донесување и соопштување на одлуките;

- Доставување писмена;

- Предистражна постапка
- Посебни истражни мерки;
- Истрага;
- Заштита на сведоците, на соработниците на правдата и на жртвите;
- Мерки со кои се обезбедува присуството на обвинетиот
- Обвинување - видови, приговор против обвинителен акт и одлуки по приговорот;
- Главен претрес (раководење, претпоставки за одржување на главниот претрес, одлагање и прекинување);
- Пресуда –видови пресуди, писмена изработка и доставување на пресудата;
- Жалба –основи поради кои може да се побива пресудата;
- Одлуки на второстепен суд по жалба;
- Жалба на пресуда на второстепениот суд;
- Вонредни правни лекови – основи за нивно изјавување и надлежност за постапување по нив;
- Донесување пресуда без главен претрес;
- Постапка спрема правни лица;
- Постапка за конфискација на имот и имотна корист и одземање предмети;
- Постапка за давање меѓународна правна помош и извршување меѓународни договори во кривични предмети;
- Постапка за екстрадиција на обвинети и осудени лица.

ЛИТЕРАТУРА:

Законски текстови:

- Закон за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/1997); Закон за измени и дополнување на Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр. 44/2002, 74/04 и 15/05);
- Закон за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/1997); Закон за кривичната постапка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/05); Закон за измени и дополнување на Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр. 83/08);
- Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр.62/2006);
- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006), Закон за измени и подолнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008);
- Закон за Судскиот совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006);
- Закон за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/07); Закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08);
- Закон за Совет на јавни обвинители („Службен весник на РМ“ бр.150/2007)
- Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/06); Одлука на Уставен суд од 5.10.2006;
- Збирки на судски одлуки;

IV. ПРЕКРШОЧНО ПРАВО

1. Материјално-правни одредби:
 - Прекршок и прекршочна одговорност;
 - Примена на одредбите од Кривичниот законик;
 - Видови прекршочни санкции.
2. Посебни прекршочни мерки:
 - Конфискација на имот и имотна корист и одземање предмети.
3. Постапка за порамнување и посредување;
 - Цел на постапката за порамнување и посредување и дејствија во постапката;
4. Процесно-правни одредби:
 - Надлежност за прекршок;
 - Надлежност на прекршочен орган.
5. Прекршочна постапка пред надлежен суд.

ЛИТЕРАТУРА:

- Законски текстови:
- Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр.62/2006);
 - Закон за извршување на санкциите („Службен весник на РМ“ бр.2/2006);
 - Одлука на Уставен суд од 5.10.2006.

ГРАЃАНСКО ПРАВО СО ТРГОВСКО ПРАВО

A. ГРАЃАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

2. СТВАРНО ПРАВО

1. Право на сопственост и видови сопственост;
2. Сосопственост и заедничка сопственост;
3. Стекнување имот во брачна и вонбрачна заедница;
4. Стекнување право на сопственост (правни основи и начини);
5. Заштита на правото на сопственост;
6. Престанок на правото на сопственост;
7. Заштита на владение;
8. Службеност, видови и нивна заштита;
9. Залог на недвижности, подвижни предмети и права;

1. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

1. Правна и деловна способност на физичките и правните лица;
2. Договор, начин на склучување на договорот – општи услови на договорот;
3. Форми на договорот;
4. Услов и рок;
5. Застапувања – при склучување договор и полномошно;
6. Ништовност и рушливост на договори и правни последици;
7. Причинување штета.
 - Основи на одговорност;
 - Штета;

- Видови одговорност (општо);
- Надомест за штета и видови надомест (општо).
- 8. Стекнување без основ;
- 9. Дејство на обврските – доверителови права и должникови обврски;
- 10. Договорна казна и казнена камата;
- 11. Начини на престанување на обврските (општо);
- 12. Застареност – поим, дејство, време на настапување на застареноста, застој и прекинување;
- 13. Парични обврски - договорна камата;
- 14. Договор за продажба; - општо.

3. НАСЛЕДНО ПРАВО

- 1. Законски наследници – наследни редови;
- 2. Нужни наследници, исклучување и лишување од нужен дел;
- 3. Видови наследување – законско и тестаментално;
- 4. Здобивање со оставина и откажување од наследство;

4. СЕМЕЈНО ПРАВО

- 1. Склучување и престанок на брак – поништување и развод на брак;
- 2. Семејно насилство според Законот за семејство – мерки за заштита на семејството и лицата кои се жртви на семејно насилство;
- 3. Издржување – на брачниот другар, на децата, на родителите и на други роднини и определување издршка.

5. ТРУДОВО ПРАВО

- 1. Договор за вработување;
- 2. Забрана на дискриминација и видови дискриминација;
- 3. Приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна работа;
- 4. Плаќање на работата – плати и надоместоци;
- 5. Надомест на штета;
- 6. Штрајк;
- 7. Престанок на работниот однос и отказ на договорот за вработување – редовен и вонреден.

- 6. ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО И СРОДНИТЕ ПРАВА И ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
- Граѓанско - судска заштита.

Б. ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

- 1. Странки и нивен законски застапник;
- 2. Полномошници;
- 3. Доставување писмена;
- 4. Тужба, видови тужби и одговор на тужба;
- 5. Сопарничари;
- 6. Докази, изведување и обезбедување докази;
- 7. Законски претпоставки за одржување главна расправа;
- 8. Пресуда, видови пресуди;
- 9. Редовни правни лекови – основи за поднесување жалба и одлуки по жалба, вонредни правни лекови, видови и основи;

- 10. Посебни постапки според Законот за парничната постапка и Законот за семејството (бракоразводни и издршка).

2. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА

- 1. Постапка за лишување од деловна способност и прогласување лица за деловно способни;
- 2. Делба на заеднички предмети или имот.

3. ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕТО

- општо (од член 1 до член 8 од Законот за обезбедување на побарувањето („Службен весник на РМ“ бр.87/2007);
- Средства за обезбедување на побарувања.

ЛИТЕРАТУРА:

Законски текстови:

- Закон за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр. 18/01, 4/02, 84/08);
- Закон за сопственост и други стварни права („Службен весник на РМ“ бр. 18/2001), Одлука на Уставен суд од 20.02.2008, Закон за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на РМ“ бр. 92/08);
- Закон за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08);
- Закон за наследување („Службен весник на РМ“ бр. 47/96);
- Закон за семејството („Службен весник на РМ“ бр. 80/92, 9/96, 19/00, 79/01, 38/04, 60/05 и 33/06);
- Закон за семејство – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 157/08)
- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08);
- Закон за парничната постапка („Службен весник на РМ“ бр. 79/05, 110/2008);
- Закон за обезбедување на побарувањето („Службен весник на РМ“ бр. 87/07);
- Закон за вонпарнична постапка („Службен весник на РМ“ бр. 9/08);
- Закон за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, Одлуки на Уставен суд од 21.12.2005, 29.03.2006, 10.05.2006, 24.01.2007, 04.04.2007 и 06.06.2007); Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 106/2008, 161/2008);
- Делови од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр. 23/05, пречистен текст, измени-бр.131/07) и од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на РМ“ пречистен текст, бр.40/04, измени-бр. 39/06 и 79/07) Закон за индустриска сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 21/09) во делот кој се однесува на судската заштита.

ТРГОВСКО ПРАВО

А. ТРГОВСКИ ДРУШТВА

- 1. Трговец, трговец поединец и видови трговски друштва - општо

2. Видови тужби:

- Тужба за утврдување ништовност на трговско друштво;
- Правото на содружникот, односно на акционерот за судска заштита и за оцена на законитоста;
- Тужба за утврдување ништовност на упис;
- Тужба за утврдување ништовност и побивање на одлука на собранието и на одлука донесена на собирот на содружниците или со одлучување преку допишување;
- Судско испитување на одлуката за соодносот за размена при статусна промена.

Б. СТЕЧАЈ

1. Услови за отворање стечајна постапка (основи за утврдување на постоење стечајна постапка, иницирање стечајна постапка);
2. Органи на стечајната постапка (видови, надлежности);
3. Стечајна маса (оформување, проценка, обезбедување на имотот);
4. Доверители на стечајната маса (видови, рангирање, права);
5. Различни и излачни доверители;
6. Тужба во стечајна постапка (видови, рок за поднесување);
7. Заклучување и запирање на стечајната постапка.

В. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Поим и правна природа на хартиите од вредност;
2. Видови хартии од вредност.

Г. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

1. Договори во стопанскиот промет (осигурување, градење, превоз, лизинг).

ЛИТЕРАТУРА:**Законски текстови:**

- Закон за трговските друштва („Сл. весник на РМ“ бр.28/2004; измени и дополнувања – „Сл. весник на РМ“ бр.84/2005, 25/2007 и 87/08);
- Закон за стечај („Сл. весник на РМ“ бр.34/2006; измени и дополнувања, „Сл. весник на РМ“ бр.126/2006, 84/07, Одлука на Уставен суд од 19.12.2007);
- Закон за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр.95/2005; измени и дополнувања „Сл. весник на РМ“ бр.25/2007, Одлуки на Уставен суд од 04.07.2007, 19.09.2007, 7.11.2007, 28.11.2007, измени и дополнувања Сл. весник на РМ“ бр.7/08);
- Закон за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр. 18/01, 4/02, 84/08).

УСТАВНО ПРАВО

1. Темелни вредности на уставниот поредок на РМ;
2. Слободи и права на човекот и граѓанинот;
3. Статусот и правата на малцинските заедници;
4. Поделба на власта;
5. Уставната положба на судството во Република Македонија;

6. Уставната положба на Јавното обвинителство во Република Македонија;

7. Уставната положба на народниот правобранител;
8. Уставната положба на адвокатурата;
9. Уставност и законитост;
10. Уставната положба на Уставниот суд на Република Македонија.

ЛИТЕРАТУРА:

- Устав на Република Македонија, со амандмани на Уставот I – XXX, („Службен весник на РМ“ бр. 52/91); амандман I-II („Службен весник на РМ“ бр. 1/92); амандман III („Службен весник на РМ“ бр. 31/98); амандмани IV-XVIII („Службен весник на РМ“ бр. 91/01); амандман XIX („Службен весник на РМ“ бр. 84/03); амандмани XX-XXX („Службен весник на РМ“ бр. 107/05); амандман XXXI („Службен весник на РМ“ бр. 3/09).

УПРАВНО ПРАВО

1. Органи на државната управа во Република Македонија – општо;
2. Управно-судска заштита.
 - Управниот суд и неговата надлежност;
 - Странки во управен спор;
 - Основи за покренување управен спор.

ЛИТЕРАТУРА:**Законски текстови:**

- Закон за организација и работа на органите на државната управа, („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000; 44/2002; 82/08);
- Закон за управните спорови („Сл. весник на РМ“ бр.62/06), Одлука на Уставен суд од 13.02.2008;
- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08).

МЕЃУНАРОДНО ПРАВО**ИЗВОРИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО**

1. Меѓународни договори;
2. Меѓународни обичаи;
3. Општи принципи на правото, признати од цивилизираните народи.

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ**1. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ**

1. Структура и органи на ООН;
2. Надлежности.

2. СОВЕТ НА ЕВРОПА**- СТРУКТУРА И ОРГАНИ**

1. Генерален секретар;
2. Комитет на министри;
3. Парламентарно собрание.

- ВИДОВИ АКТИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА**- ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

1. Европска конвенција за човекови права
 - интерпретација на Конвенцијата;
 - Конвенцијата и националното право;
 - Конвенцијата и Европската унија.
2. Право на живот - член 2;
3. Забрана за мачење - член 3;
4. Право на слобода и сигурност - член 5;
5. Право на правично судење - член 6;
6. Право на почитување на приватниот и семејниот живот - член 8;
7. Слобода на уверување, совест и религија - член 9;
8. Слобода на изразување - член 10;
9. Слобода на собирање и здружување - член 11;
10. Право на ефективен лек - член 13;
11. Забрана на дискриминација - член 14.

3. ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

1. Надлежност на ЕСЧП;
2. Меѓудржавни и индивидуални жалби;
3. Конечност и дејство на пресудите на ЕСЧП.

МЕЃУНАРОДНИ СУДСКИ ИНСТАНЦИ

1. Меѓународен суд на правдата - надлежност и структура;
2. Меѓународниот кривичен суд и Римскиот статут - надлежност и структура;
3. Меѓународен кривичен суд за поранешна Југославија - надлежност и структура.

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

1. Постапка за екстрадиција и трансфер на осудени лица;
2. Признавање и извршување на странски судски одлуки;
3. Соработка во областа на кривичната материја;
4. Соработка во областа на граѓанската материја.

ЛИТЕРАТУРА:

- Европска конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, изменета со Протоколот бр. 11, 13, 14 (заедно со протоколите бр. 1, 4, 6 и 7);
- Закон за меѓународно приватно право (Службен весник на РМ бр.87/07);
- Конвенција за трансфер на осудени лица, со протоколите;
- Конвенција за екстрадиција, со протоколите;
- Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја, со протоколите и Вториот дополнителен протокол;
- Статут на Меѓународниот кривичен суд (Римски статут).

www.un.org

www.icc-cpi.int

www.coe.int

<http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm>

ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА

Институции и тела на Европската унија:

1. Европски совет;
2. Институции:
 - Совет,
 - Комисија,
 - Европски парламент,
 - Тела основани од или врз основа на договорите на Европските заедници,
 - Советодавни комитети, Европска централна банка, Европски правобранител.
3. Хиерархија на изворите на право:
 - Примарно право,
 - Секундарни прописи.
4. Начела на правото на Европската унија,
5. Судски систем на Европската унија:
6. Европски суд за правдата:
 - Надлежност и постапка.

ЛИТЕРАТУРА:

www.europa.eu

www.coe.int

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

- Граматика,
 - Читање и разбирање.
- Граматика:
- present simple and continuous tense,
 - possessive pronouns and 's',
 - adverbs of frequency (sometimes, always),
 - countable and uncountable nouns with some, any, much, many,
 - articles a, an, the, no article,
 - past simple and continuous tense,
 - irregular past simple verbs,
 - will future,
 - modal verbs: have to, should, could / can,
 - comparative and superlative adjectives,
 - this / that / these / those,
 - prepositions of time and place,
 - adverbs and adjectives.

Читање/разбирање:

- Извадоци од текстови со правна терминологија.

ЛИТЕРАТУРА:

- English for Law Students, Лазаревска Мери, Прирачник по англиски јазик за Правен факултет,
- Општа граматика на англискиот јазик.

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК**1. МОРФОСИНТАКСИЧКИ СОДРЖИНИ****ДЕТЕРМИНАНТИ:**

- член (определен,неопределен,партитивен,.....),
- показни придавки,
- присвојни придавки,
- прашални придавки,
- неопределени придавки,
- броеви.

ЗАМЕНКИ

- лични заменки (видови, употреба, место...),
- показни заменки,
- присвојни заменки,
- прашални заменки,
- неопределени заменки,
- прилошки заменки,
- односни заменки.

КАЧЕСТВЕНИ ПРИДАВКИ

- Образување женски род; множина кај придавките; место кај придавките; придавки со две форми за машки род;
- Степенување кај придавките.

ИМЕНКИ

- Род и број кај именките; изведување именки од други видови зборови.

ПРИЛОЗИ

- Видови и степенување кај прилозите; место на прилозите; образување на прилозите со "ment".

ПРЕДЛОЗИ

- Видови и употреба.

ГЛАГОЛИ

- Начин: инфинитив, индикатив, субјонктив, императив, партицип, кондиционал, герундив;
- Времиња во индикативот: présent, passé composé, passé récent, imparfait, futur proche, futur simple, plus-que-parfait, futur antérieur.
- Времиња во субјонктивот: subjonctif présent, subjonctif passé;
- Времиња во кондиционалот: conditionnel présent, conditionnel passé;
- Негација (со прости и сложени времиња);
- Согласување на времињата кај глаголите во индикатив;
- Глаголски залог (актив и пасив);
- Безлични глаголи и конструкции, дефектни глаголи, повратни глаголи;
- Особености на глаголи од прва група (-cer; -ger; -yer; -eler; -eter;...).

РЕЧЕНИЦА

Видови реченици:

- прашални,
- временски,
- причински,
- последични,

- условни,
- допусни,
- односни,
- целни.

Директен и индиректен говор.

2. ТЕКСТОВИ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА**ЛИТЕРАТУРА:**

- Edita Horetzky: Précis de grammaire française, Skolska knjiga, Zagreb, 1989.
- Марко Папик: Граматика на францускиот јазик, Просветно дело, Скопје.
- Maia Grégoire / Odile Thiévenaz: Grammaire progressive du français avec 500 exercices, niveau intermédiaire, CLE International.
- J.-L. Penfornis: Le français du droit, CLE International

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРВЈУ-ТО ОД УСНИОТ ДЕЛ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ

- Закон за Академија за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.13/06);
- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08);
- Закон за Судскиот совет („Службен весник на РМ“ бр.60/2006);
- Закон за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07, 111/08);
- Закон за Советот на јавни обвинители („Службен весник на РМ“ бр.150/07);
- Кодекс на судиска етика (www.mja.org.mk);
- Кодекс на јавнообвинителска етика (www.zjom.org.mk);
- Стратегија за реформа на правосудниот систем, со анекси од 2004 година (www.pravda.gov.mk);
- Европска повелба за статусот на судиите (www.coe.int);
- Препорака Р (94) 12 на Комитетот на министри до државите членки за независноста, ефикасноста и улогата на судиите (www.coe.int);
- Препорака Р (2000) 19 на Комитетот на министри до државите членки за улогата на јавните обвинители во кривичниот систем на правдата (www.coe.int).

Бр. 01-264/8
27 април 2009 година
Скопје

Академија за обука на
судии и јавни обвинители
Претседател
на Управен одбор,
Абдулаким Салиу, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Преплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

